



Политичка партија ЛЕВИЦА
ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20-1/12; општина Центар – 1000 Скопје
Трансакциска с-ка: 300000004515386 – Комерцијална банка
ЕДБ: 4044016512070 | ЕМБС: 7108192
www.levica.mk | contact@levica.mk | тел. 075/885-645



ИТНО!

ДО: ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР

бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 1, 1000 Скопје
crm.com.mk | cr_info@crm.org.mk

ПОДНОСИТЕЛ: ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА

ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20-1/12; општина Центар – 1000 Скопје

**ПРЕТСТАВКА
СО ПРЕДЛОГ ЗА НАТАМОШНО ПРАВИЛНО ПОСТАПУВАЊЕ**

Врз основа на член 3, став 1 од *Законот за постапување по претставки и предлози* (Сл. весник на РМ бр. 82/2008 и 56/09, 13/13, 156/15, 193/15), во својство на правно лице, ја поднесуваме оваа наша Претставка, заради остварување на јавниот интерес утврден со закон.

Имено, **графата за државјанство** на овластените физички лица, во „ТЕКОВНА СОСТОЈБА НА ВИСТИНСКИ СОПСТВЕНИЦИ НА СУБЈЕКТИТЕ“ – документ кој го издава Централниот регистар, во континуитет се издава со пополнети зборови „Северна Македонија“ од страна на ЦР!?

Со овој писмен поднесок, сакаме да Ви укажеме дека ваквата постапка е спротивна на чл. 2, ст. 2 од *Уставниот закон за спроведување на Амандманите од XXXIII до XXXVI на Уставот на Република Македонија* (Сл. весник на РМ бр. 6/2019), каде е наведено државјанството да биде „МАКЕДОНСКО / граѓанин на РСМ“.

Поради тоа, бараме да ја примените оваа одредба доследно и во графата за државјанство во сите документи кои ги издава Централниот регистар зборовите „[Република] Северна Македонија“ да бидат заменети со зборот „МАКЕДОНСКО“.

Согласно чл. 5 и чл. 9 од *Законот за постапување по претставки и предлози* бараме, Централниот регистар веднаш да ја земе во работа оваа претставка, да ја разгледа, по неа да постапи и, како подносител, да ни одговори за основаноста и за резултатите од постапувањето во рок од 15 дена, со оглед дека не се работи за обемно и сложено правно прашање.

Скопје
28.IV.2021

Подносител:
ПП ЛЕВИЦА
проф. д-р **Димитар Анасиев**

(Претседател)



Политичка партија ЛЕВИЦА
ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20-1/12; општина Центар – 1000 Скопје
Трансакциска с-ка: 300000004515386 – Комерцијална банка
ЕДБ: 4044016512070 | ЕМБС: 7108192
www.levica.mk | contact@levica.mk | тел. 075/885-645

